



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 15 ноември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 61

ГОД. XLI

Цена на овој број е 90 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

758.

Врз основа на член 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/83 и 41/84), во член 5 во став 1 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „60%“.

Во став 3 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „60%“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако функционерот, раководниот работник или работникот на службено патување во странство, што го извршил како член на југословенска делегација на меѓународни средби и собири што ја определил Сојузниот извршен совет, односно лицето што го определил функционерот кој раководи со работата на сојузниот орган на управата односно сојузната организација да патува со таа делегација, а на кои организаторот односно домаќинот ги определува условите за сместување, имал издатоци и за сместување, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците во височината на хотелската сметка со намалување на дневницата од 50%. Ако во хотелската сметка е исказан платениот износ во национална валута во која не е утврдена дневницата за таа земја, за пресметка на платената хотелска сметка и за признавање на органот на издатоците во материјални трошоци, задолжителен е доказ за курсот на националната валута во однос на валутата во која е утврдена дневницата за таа земја во времето на користењето на хотелското сместување. Доказ за курсот на националната валута во однос на валутата во која е утврдена дневницата за таа земја, е документот за замена на кредитното писмо односно на девизите за националната валута. Ако не се приложи доказ за курсот на националната валута, на органот во материјални трошоци не може да му се признае издатокот за сместување во височината на платената хотелска сметка.“

Член 2

Член 5а се брише.

Член 3

Член 6 се менува и гласи:

„Член 6

Ако функционерот, раководниот работник и работникот од член 4 на оваа уредба на службено патување во странство престојува повеќе од 60 дена непрекинато во исто место, на органот за време го подолго од 60 дена му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височината на дневницата намалена за 30%.”

Член 4

Во член 8 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако на службено патување превозот се врши со авион, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за дневници од моментот на поаѓањето на авионот од последниот аеродром во Југославија до моментот на враќањето на авионот на првиот аеродром во Југославија.“

Член 5

Во член 10 став 3 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „60%“.

Член 6

Во член 12 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „60%“.

Член 7

Во член 20 став 1 по зборовите: „за едно патување“ се додава зборот: „а“.

Член 8

Во член 21 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Времето поминато со семејството или без семејството во Југославија или со семејството надвор од Југославија, подолго од 30 дена, не се подразбира како време поминато одвоено од семејството, и на органот во материјални трошоци не му се признаваат издатоците на име надомест поради одвоен живот од семејството.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 387

17 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

759.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78) и на член 397 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 39/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ, ПРИСОБИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НИВНИ ДЕЛОВИ, ЗА ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ ВОЗИЛА И ДЕЛОВИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ТАА ПРОДАЖБА

1. Во Одлуката за начинот на преземање, присобирање и чување на моторни и приклучни возила и нивни делови

ви, за продажбата на тие возила и делови и за распоредот на средствата добиени со таа продажба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/78), точката 23 се брише.

2. Во точка 30 став 1, по одредбата под 1, на крајот знакот точка и записка се заменува со точка.

Во став 2 на одредбата под 2 кој станува став 2 на одредбата под 1, зборовите: „од одредбите под 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „од став 1 на оваа одредба“.

Во одредбите под 3 и 4 на сите три места зборовите: „од одредбите под 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „од одредбата под 1“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 390

17 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

760:

Врз основа на член 77 точка 5 и член 201 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите на единствената методологија и единствените показатели за подготвување, изработка и следење на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана во самоуправните организации и заедници и во општествено-политичките заедници.

2. Плановите за развој на општонародната одбрана се подготвуваат, изработуваат и нивното остварување се следи истовремено со плановите за развој на самоуправните организации и заедници и општествените планови на општествено-политичките заедници.

II. ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

3. Плановите за развој на општонародната одбрана ги опфаќаат:

- развојот на вооружените сили;
- развојот на цивилната заштита;
- развојот на службата за набљудување и известување;
- развојот на врските и криптозаштитата за потреби на раководењето;
- подготовките на стопанството и на општествените дејности за работа во војна;
- сдбранбените подготовки на населението;
- подготовките на органите и организациите на општествено-политичките заедници и на месните заедници;
- подготовките на органите за внатрешни работи за работа во војна;
- изградбата, опремањето и одржувањето на засолништата и на другите објекти за засолнување на населението и материјалните блага;
- формирањето на стоковни резерви и изградбата на складовен простор.

4. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на развојот на вооружените сили, како интегрален дел на Општествениот план на Југославија односно на општествените планови на општествено-политичките заедници, се изработува во согласност со прописите што ги донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Во посебните делови на плановите за развој на самоуправните организации и заедници и на општествените

планови на општествено-политичките заедници што се однесуваат на развојот на општонародната одбрана се икажуваат основните елементи од плановите за развој на вооружените сили што се однесуваат на:

а) основните цели, задачите, политиката и приоритетите на развојот на Југословенската народна армија и на територијалната одбрана;

б) потребните средства по основи намени;

в) изворите на средства и критериумите за нивна распределба.

5. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на развојот на цивилната заштита се изработува во согласност со одредбите на оваа одлука.

Делот од планот за развој на општонародната одбрана од став 1 на оваа точка ги содржи:

а) основните цели, задачите и показателите на развојот на цивилната заштита;

б) програмите за формирање, обучување и оспособување на единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита;

в) обезбедувањето на опрема и други материјално-технички средства за потребите на единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита;

г) обезбедувањето на опрема и материјално-технички средства за спроведување на мерките за заштита и спасување;

д) одржувањето и ремонтот на опремата и материјално-техничките средства на цивилната заштита;

ѓ) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

6. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на развојот на службата за набљудување и известување во општествено-политичките заедници се изработува во согласност со одредбите на оваа одлука.

Делот од планот за развој на општонародната одбрана од став 1 на оваа точка ги содржи:

а) основните цели, задачите и показателите на развојот;

б) програмите за обучување и оспособување на припадниците на службата за набљудување и известување;

в) опремањето со средства и опрема;

г) програмите за изградба на објекти за сместување на центрите за известување и на визуелно-набљудувачките станици;

д) одржувањето и ремонтот на средствата и опремата;

ѓ) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

7. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на врските и криптозаштитата за потребите на раководењето се изработува во согласност со одредбите на оваа одлука и со основните елементи на системот за врски за потребите на раководењето во општествено-политичките заедници.

Делот од планот за развој на општонародната одбрана од став 1 на оваа точка ги содржи:

а) основните цели, задачите и показателите на развојот;

б) програмите за обучување и оспособување на припадниците на врските и криптозаштитата;

в) опремањето со средства и опрема;

г) изградбата на објекти за сместување на средствата и опремата;

д) одржувањето и ремонтот на средствата и опремата;

ѓ) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

8. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на подготовката на стопанството и на општествените дејности за работа во војна ги опфаќа само оние подготовки што непосредно се наменети за работа во војна.

Овој дел од планот ги содржи:

а) подготовката за производство и давање на услуги во војна со постојните капацитети (подготовка на производствена и друга документација, обезбедување резерви

на сировини, репродукциони материјали, резервни делови и алати и др.);

б) адаптацијата на постојните и изградбата на резервни стопански капацитети и капацитети на општествените дејности за работа во војна, како и на импровизирани и изместени капацитети и нивното опремање и оспособување;

в) организациските и кадровските подготовки, вклучувајќи ја и обуката на работниците по основ на работната обврска;

г) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

Освен наведените подготовки на стопанството и општествените дејности, општествено-политичките заедници го планираат развојот на одделни капацитети што се од посебно значење за одбраната на земјата (енергетски, сировински и прехранбени капацитети, потоа капацитети за снабдување со вода, како и здравствени и информативно-пропагандни капацитети и други капацитети).

9. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на одбранбените подготовки на населението ги содржи:

а) активностите и средствата за изведување на основната и дополнителната обука за оспособување и обучување на населението за одбрана и заштитата (младината и населението без воена обврска);

б) програмите и мерките за обезбедување резерви на храна и други животни потреби во домаќинствата и др.;

в) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

10. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на подготовките на органите и организациите на општествено-политичките заедници месните заедници (освен органите за внатрешни работи за функционирање во војна) ги содржи:

а) активностите и средствата за оспособување за работа во воени услови;

б) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

За подготовките на органите и организациите од став 1 на оваа точка се планираат потребни средства и активности и во општествено-политичките организации и општествените организации.

11. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на подготовката на органите за внатрешни работи за работа во војна се изработува во согласност со одредбите од оваа одлука и со критериумите и упатствата утврдени од страна на општествено-политичките заедници.

Делот за планот за развој на општонародната одбрана од став 1 на оваа точка ги содржи:

а) основните цели, задачите и показателите на развојот;

б) програмите за обучување и оспособување на припадниците на органите за внатрешни работи;

в) опремањето со средства и опрема;

г) изградбата на објекти за сместување на материјално-техничките средства;

д) одржувањето и ремонтот на средствата и опремата;

е) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

12. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на изградбата, опремањето и одржувањето на засолништата, адаптацијата на други објекти (природни простори, тунели и др.) за засолнување на населението и материјалните блага се изработува во согласност со оваа одлука.

Делот од планот за развој на општонародната одбрана од став 1 на оваа точка ги содржи:

а) основните цели и задачи;

б) основните програми за изградба, опремање и одржување на засолништата и адаптација на други објекти за засолнување на населението и материјалните блага;

в) потребните финансиски средства и изворите на финансирање.

13. Делот од планот за развој на општонародната одбрана што се однесува на формирањето на стоконни резерви на основни прехранбени и индустриски производи

во општествено-политичките заедници и во определени организации на здружен труд и на изградбата на складовен простор за сместување на овие резерви се подготвува во согласност со Законот за основите на системот на стоконните резерви и за сојузните стоконни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84) и со прописите на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за стоконните резерви.

Делот од планот за развојот на општонародната одбрана од став 1 на оваа точка ги содржи:

а) програмата за формирање и пополнување на стоконните резерви на основните прехранбени и индустриски производи за потребите во војна во сите општествено-политичките заедници во определени организации на здружен труд;

б) изградбата, опремањето и адаптацијата на складовниот простор за сместување на стоконните резерви на основни прехранбени и индустриски производи само за потребите во војна;

в) потребните финансиски средства за пополнување на стоконните резерви на основни прехранбени индустриски производи и изградбата на складовен простор за сместување на тие резерви со утврдени постојани и стабилни извори на средства за финансирање.

III. ИСКАЖУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТОНОРОДНАТА, ОДБРАНА

14. Средствата за финансирање на развојот на општонародната одбрана (освен средствата за финансирање на Југословенската народна армија), што се обезбедуваат со соодветни прописи, договори и од други извори, заради единствено плаќање и следење на остварувањето на развојот на општонародната одбрана, се искажуваат според изворите на средства, и тоа:

1) Договорени издвојувања од националниот доход:

а) средства на самоуправните организации и заедници што врз основа на самоуправни спогодби и општествени договори се издвојуваат за финансирање на подготовките во развојот на општонародната одбрана:

– за сопствени подготовки;

– за заеднички подготовки (дел што се издвојува во посебни фондови на општествено-политичката заедница);

б) средства што врз основа на самоуправни спогодби и договори се обезбедуваат во буџетите на општествено-политичките заедници;

2) Сопствени средства на самоуправните организации и заедници што со посебни одлуки се издвојуваат за финансирање на развојот на општонародната одбрана (надвор од обврските по самоуправните спогодби, договори и други програми);

3) Додатни издвојувања од буџетите на општествено-политичките заедници (надвор од обврските по самоуправните спогодби, договори и други прописи);

4) Средства од кредити (банкарски и други кредити);

5) Наменски средства по основ на законски обврски:

а) за стоконни резерви и изградба на складови;

б) за засолништа;

6) Средства од граѓаните;

7) Други извори на средства.

IV. ПОДГОТВУВАЊЕ, ИЗРАБОТКА И СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНОРОДНАТА ОДБРАНА

15. Во согласност со одредбите од Одлуката за задолжителните елементи на единствената методологија на општественото планирање, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници за подготвување и изработка на плановите за развој на општонародната одбрана донесуваат свои програми за работа, во кои ги утврдуваат активностите, носителите на работите и роковите.

16. Во фазата на подготовката и изработката на плановите за развој на општонародната одбрана, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници поаѓаат од:

а) насоките за подготвување на среднорочните планови;

б) потребите што произлегуваат од плановите за одбрана;

в) анализата за развојот на општонародната одбрана за изминатиот период;

г) развојните можности за периодот за кој се донесува планот за развој на општонародната одбрана;

д) научните и аналитичко-документационите материјали;

е) одлуките на општествено-политичките заедници што се однесуваат на одделни компоненти на општонародната одбрана.

17. Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници во текот на подготовката и изработката на плановите за развој на општонародната одбрана ги утврдуваат и усогласуваат заедничките интереси и цели врз начелата на самоуправни спогодување и договарање и, поаѓајќи од тоа, ги утврдуваат и донесуваат своите планови за развој на општонародната одбрана.

18. Месните заедници со своите планови, покрај сопствените задачи и потреби, ги опфаќаат и мерките и активностите за извршување на обврските од граѓаните што се предвидени со прописите или со самоуправните спогодби и договори, и задачите што на месните заедници ќе им ги пренесе општината.

19. Во плановите за развој на општонародната одбрана, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници ги искажуваат задачите и потребите за петгодишен период. Во годишните плански акти се разработуваат задачите од среднорочните планови и, во согласност со тоа, се обезбедуваат финансиски средства потребни за нивно остварување.

Среднорочните планови за развој на општонародната одбрана ги донесуваат надлежните органи на самоуправните организации и заедници и органите на општествено-политичките заедници.

20. Среднорочните планови за развој на општонародната одбрана на општествено-политичките заедници ја опфаќаат општата политика на развојот и создавањето на материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана од интерес за нивното подрачје, основните задачи и програми од заеднички интерес што ги обезбедува општествено-политичката заедница, како и вкупните задачи на сите носители на планирањето на развојот на општонародната одбрана од нивната територија. Тие планови ги опфаќаат и непосредните задачи на општествено-политичките заедници и на нивните органи и организации по обврските што произлегуваат од законите и договорите, средствата потребни за обезбедување на тие задачи, како и договорените мерки и неопходните активности за остварување на плановите за развој на општонародната одбрана.

21. Согласно со обврските и овластувањата во системот на општонародната одбрана општината ги изработува плановите за развој на општонародната одбрана врз основа на сопствените обврски и задачите од точка 20 на

оваа одлука, како и врз основа на плановите на самоуправните организации и заедници, со што се обезбедува потребното согледување, усогласување и следење на вкупниот развој на општонародната одбрана на територијата на општината.

Плановите за развој на општонародната одбрана во републиката, односно во автономната покраина се изработуваат врз основа на показателите од плановите за развој на општонародната одбрана на општините и податоците на општествениот систем на информирањето, како и елементите за развој на општонародната одбрана што ги подготвуваат соодветните републички односно покраински органи и организации.

Сојузниот завод за општествено планирање во соработка во Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со други соодветни сојузни органи и организации, го изработува планот за развој на општонародната одбрана на Социјалистичка Федеративна Република Југославија врз основа на добиените показатели од плановите за развој на општонародната одбрана на републиките и автономните покраини и системот на општественото информирање, како и врз основа на елементите за развој на општонародната одбрана што ги подготвуваат соодветните сојузни органи и организации.

22. Органите на управувањето и другите органи во самоуправните организации и заедници и надлежните органи на општествено-политичките заедници од точка 21 на оваа одлука редовно го следат, анализираат и оценуваат остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана во претходниот период, даваат соодветни оценки, предвидувања и можности за развој во тековната и наредната година и за резултатите од анализите навремено ги известуваат органите на пошироката општествено-политичка заедница.

Анализите и оцените на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана, во смисла на став 1 од оваа точка се вршат најмалку еднаш годишно. Надлежните органи за општествено планирање на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини му ги доставуваат овие анализи и оценки на Сојузниот завод за општествено планирање секоја година до крајот на септември.

V. ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

23. Единствените показатели за планирање на општонародната одбрана ги искажуваат:

- 1) самоуправните организации и заедници;
- 2) месните заедници;
- 3) општините, градските заедници и регионалните заедници;
- 4) републиките и автономните покраини;
- 5) федерацијата.

24. За подготвување, изработка и следење на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана, се утврдуваат следните единствени показатели:

Област на планирањето	Вид на показатели	Носители на планирањето				
		1	2	3	4	5
1. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА	Според посебната методологија што ја донесува сојузниот секретар за народна одбрана	x	x ¹	x	x	x
2. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА						
а) организационен состав и број на припадниците	– број на припадниците по видовите на организациониот состав	x	x ¹	x		
б) обука	– број на посетителите по видовите на обука	x	x ¹	x	x	
	– време на траењето на обуката (во денови)	x	x ¹	x	x	
	– трошоци	x	x ¹	x	x	x
в) опрема	– вид	x	x ¹	x		
	– количина	x	x ¹	x		
	– вредност	x	x ¹	x	x	x

¹⁾ Носител на планирањето е општината, која изводот од планот за развој ѝ го доставува на месната заедница.

Област на планирањето	Вид на показатели	Носители на планирањето				
		1	2	3	4	5
г) објекти	- вид	x	x ¹⁾	x	x	
	- капацитет	x	x ¹⁾	x	x	
	- вредност	x	x ¹⁾	x	x	x
д) одржување (на опремата и објектите)	- вредност	x	x ¹⁾	x	x	x
ѓ) извори на финансирање		x	x ¹⁾	x	x	x
3. СЛУЖБА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ						
а) организационен состав и број на припадници	- број на припадниците по видовите на организациониот состав			x		
б) обука	- број на посетителите по видовите на обука			x	x	
	- време на траењето на обуката (во денови)			x	x	
	- трошоци			x	x	
в) опрема	- вид			x		
	- количина			x		
	- вредност			x	x	x
г) објекти	- вид			x	x	
	- капацитет			x	x	
	- вредност			x	x	x
д) одржување (на опремата и објектите)	- вредност			x	x	x
ѓ) извори на финансирање				x	x	x
4. ВРСКИ И КРИПТОЗАШТИТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАКОВОДЕЊЕТО						
а) организационен состав и број на припадниците	- број на припадниците по видови организациониот состав			x		
б) обука	- број на посетителите по видовите на обука			x	x	
	- траењето на обуката (во денови)			x	x	
	- трошоци			x	x	
в) опрема	- вид			x		
	- количина			x		
	- вредност			x	x	x
г) објекти	- вид			x	x	
д) одржување (на опремата и објектите)	- вредност			x	x	x
ѓ) извори на финансирање				x	x	x
5. ПОДГОТОВКИ НА СТОПАНСТВОТО И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ						
а) обука	- број на посетителите по основ на работната обврска	x		x		
	- трошоци	x		x	x	x
б) подготовки за извршување на дејностите во војна	- вид	x		x	x	
	- вредност	x		x	x	x
в) капацитет	- намена	x		x	x	
	- вредност	x		x	x	x
г) извори на финансирање		x		x	x	x
6. ПОДГОТОВКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО						
а) обука	- број на посетителите по видови		x	x		
	- трошоци		x	x	x	x
б) резерви на храна	- вид		x	x		
	- вредност		x	x	x	x
в) извори на финансирање			x	x	x	x
7. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ						
а) обука	- број на посетителите по видови			x	x	x
	- трошоци			x	x	x
б) подготовки за вршење на дејностите во војна	- вид			x	x	x
	- вредност			x	x	x
в) капацитет	- намена			x	x	x
	- вредност			x	x	x
г) извори на финансирање				x	x	x

1) Носител на планирањето е општината, која изводот од планот за развој ѝ го доставува на месната заедница.

Област на планирањето	Вид на показатели	Носители на планирањето				
		1	2	3	4	5
8. ОРГАНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ						
а) организационен состав и број на припадниците	– број на припадниците по видовите на организациониот состав			x		
б) обука	– број на посетителите по видовите на обука			x	x	
	– време на траење на обуката (во денови)			x	x	
	– трошоци			x	x	
в) опрема	– вид			x		
	– количина			x		
	– вредност			x	x	x
г) објекти	– вид			x	x	
	– капацитет			x	x	
	– вредност			x	x	x
д) одржување (на опремата и објектите)	– вредност			x	x	x
ѓ) извори на финансирање				x	x	x
9. ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТАТА						
а) изградба на нови засолништа	– вид (јавни и други)	x	x	x	x	x
	– капацитет	x	x	x	x	x
	– вредност	x	x	x	x	x
б) адаптација на другите објекти	– вид (јавни и други)	x	x	x	x	x
	– капацитет	x	x	x	x	x
	– вредност	x	x	x	x	x
в) опрема	– вид	x	x	x	x	
	– количина	x	x	x	x	
	– вредност	x	x	x	x	x
г) одржување	– вредност	x	x	x	x	x
д) извори на финансирање		x	x	x	x	x
10. СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ И ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВЕН ПРОСТОР						
а) формирање на стокровни резерви	– вид на стокровните резерви	x		x	x	x
	– количина	x		x	x	x
	– вредност	x		x	x	x
б) изградба на складовен простор	– вид	x		x	x	x
	– намена	x		x	x	
	– капацитет	x		x	x	x
		x		x	x	x
в) извори на финансирање	– вредност	x		x	x	x

25. За подготвување, изработка и следење на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана, како и за меѓусебно информирање, показателите од оваа одлука самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници ги користат од сопствената евиденција и процените, или ги добиваат од органите и службите надлежни за работи на статистиката, како и од други субјекти на планирањето.

Органите и службите надлежни за работите на статистиката, во рамките на своите надлежности, а во склад со програмите на статистичките истражувања, се должни расположливите показатели за постигнатиот степен и за реализацијата на плановите за развој на општонародната одбрана да им ги стават на располагање на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници.

Носителите на статистичките истражувања, во соработка со Сојузниот завод за општествено планирање и Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со други заинтересирани сојузни органи и организации, како и со соодветните републички и покраински органи и организации, ги изработуваат потребните унатства и номенклатури за компонентите на развојот на општонародната одбрана од точка 3 на оваа одлука.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

26. Генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање донесува упатство за примена на единствените показатели во планирањето на развојот на општонародната одбрана.

27. Вредносните показатели за периодот за кој се донесуваат плановите се искажуваат во постојани цени, а вредносните показатели на остварувањето на плановите се искажуваат во тековните и постојаните цени.

Постојани цени се цените од последната година на претходниот средносрочен период.

Во плановите за развој на општонародната одбрана на општествено-политичките заедници, како сводни планови, показателите се искажуваат само вредносно, а во одделни делови на плановите за развој на општонародната одбрана (вооружените сили, цивилната заштита, набљудувањето и известувањето, врските и криптозаштитата за потребите на раководењето, населението, органите за внатрешни работи, засолништата, резервите и складовите) - вредносно и натурално.

28. Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници во планирањето на развојот на општо-народната одбрана се должни да ги обезбедат пропишаните мерки за безбедност и заштита на тајноста на податоците и на материјалите што се однесуваат на тие планови.

29. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 388

17 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

761.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕ- НСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВ И РАФИНИРАН ШПИРИТУС

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Шпиритус суров и рафиниран — — JUS E.M3.020
2. Методи за испитување на производи на индустријата на врнењето.

Испитување на суров и рафиниран шпиритус — — — — — JUS E.M8.030
донесени со Решението за југословенските стандарди за пекарски квасец и шпиритус суров и рафиниран и методи на нивни испитувања („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 34/58).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

Бр. 07-5084/1

28 октомври 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

762.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЗАВРТКИ, НАВРТКИ И ПОДЛОШКИ ЗА СПОЕВИ НА НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

1. На задолжително атестирање подлежат:**а) завртки:**

1) со шестострана широка глава за споеви на носечки челични конструкции, класа на изработка В (југословенски стандард JUS M.B1.066);

2) со шестострана широка глава, за точно налегање за споеви на носечки челични конструкции, класа на изработка В (југословенски стандард JUS M.B1.067);

3) со шестострана глава, за челични конструкции, (југословенски стандард JUS M.B1.068);

б) навртки:

1) шестострани широки, за споеви на носечки челични конструкции, класа на изработка В (југословенски стандард JUS M.B1.629);

2) шестострана, средна класа на изработка (југословенски стандард JUS M.B1.601);

в) подлошки:

1) со закосување за споеви на носечки челични конструкции, класа на изработка А (југословенски стандард JUS M.B2.030);

2) коси, за I-носачи на носечки челични конструкции, класа на изработка С (југословенски стандард JUS M.B2.063);

3) коси за U-носачи на носечки челични конструкции, класа на изработка С (југословенски стандард JUS M.B2.064);

4) за завртки за челични конструкции (југословенски стандард JUS M.B2.015);

2. Постапката на атестирање на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба се спроведува, за секоја серија производи, на тој начин што се атестира типот на завртки, навртки и подлошки на мостри што се земаат од производството, со контрола на сообразноста на производите на атестираниот тип што се врши на мостри зе-

мени кај производителот или некоја друга организација – корисник (купувач) на производите од точка 1 на оваа наредба.

Под тип завртки, навртки и подлошки, во смисла на оваа наредба, се подразбираат завртки, навртки и подлошки со ист номинален пречник.

Под серија производи, во смисла на оваа наредба, се подразбираат завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба што се изработени од истиот првокористен материјал (појдовен материјал) и по иста технолошка постапка.

3. На испитување за задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба:

а) завртки:**1) форма и димензии;****2) механички својства:**

– тврдост,

– граница на развлекување,

– затезна цврстина,

– издолжување,

– контракција,

– реззна жилавост (ако се во прашање завртки изработени според југословенскиот стандард JUS M.B1.068, зарезната жилавост се испитува само за класите на цврстина 5.6, 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9),

– отпорност на главата на завртката спрема свиткување (се испитуваат само завртки изработени според југословенскиот стандард JUS M.B1.068 од класите на цврстина 4.6, 4.8, 5.8 и 6.8);

3) хемиски состав на материјалите (се испитува материјалот на завртките изработени според југословенскиот стандард JUS M.B1.066 и JUS M.B1.067 и материјалот на завртките од класите на цврстина 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9 изработени според југословенскиот стандард JUS M.B1.068);

4) длабочина на разјагленисувањето во навоите на завртката (ако се во прашање завртки изработени според југословенскиот стандард JUS M.B1.068, длабочината на разјагленисувањето во навоите на завртката се испитува само за класите на цврстина 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9);

5) состојба на површината на стеблото на завртката во подрачјето на навојот (ако се во прашање завртки изработени според југословенскиот стандард JUS M.B1.068, состојба на површината на стеблото на завртката, во подрачјето на навојот се испитува само за класите на цврстина 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9);

б) навртки:**1) форма и димензии;****2) механички својства:**

– тврдост,

– цврстина на навојот,

– попречна жилавост;

3) хемиски состав на материјалот (се испитуваат само навртките изработени според југословенскиот стандард JUS M.B1.629);

в) подлошки:**1) форма и димензии;****2) механички својства: тврдост;**

3) хемиски состав на материјалот (се испитуваат само подлошки изработени според југословенскиот стандард JUS M.B2.030, југословенскиот стандард JUS M.B2.063 и југословенскиот стандард JUS M.B2.064);

г) комплет завртка + навртка + две подлошки (завртка изработена според југословенскиот стандард JUS M.B1.066 или југословенскиот стандард JUS M.B1.067, навртка изработена според југословенскиот стандард JUS M.B1.629, подлошка изработена според југословенскиот стандард JUS M.B2.030, југословенскиот стандард JUS M.B2.063 или југословенскиот стандард JUS M.B2.064);

1) вредност на коефициентот „к” и моментот на завртувањето M_u за остварување на пропишаните сили на притегнување F_p .

4. Вредностите на карактеристиките на квалитетот на завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба, што подлежат на испитување за задолжително атестирање се утврдени:

а) за формата и димензиите:

1) со југословенскиот стандард JUS M.A1.120 – Толе-

ранции на должински мери. Бројни вредности на основните толеранции по ISO-системот на номиналните мери до 500 mm.

2) со југословенскиот стандард JUS M.A1.152 – Толеранции на должински мери. Номинално отстапување за оските во толеранциското поле h за номинални мери до 500 mm;

3) со југословенскиот стандард JUS M.A1.153 – Толеранции на должински мери. Номинални отстапувања за оските во толеранциските полиња j , j_s за номинални мери до 500 mm;

4) со југословенскиот стандард JUS M.A1.410 – Толеранции во машиноградбата. Толеранции на слободни мери. Дозволеното отстапување на мерите остварени со симнување на струганици;

5) со југословенскиот стандард JUS M.B0.010 – Метрички навој со триаголен ISO – профил. Основен профил и номинални мери на профилот;

6) со југословенскиот стандард JUS M.B0.012 – Метрички навој со триаголен ISO – профил. Навој со крупен чекор. Номинални мери;

7) со југословенскиот стандард JUS M.B0.045 – Метрички навој со трааголен ISO – профил. Навој за завртки и навртки. Гранични мери;

8) со југословенскиот стандард JUS M.B0.221 – Толеранции на метрички навој со триаголен ISO – профил. Основ на системот на толеранции;

9) со југословенскиот стандард JUS M.B0.240 – Толеранции на навои со триаголен ISO – профил. Гранични вредности на постапувањето за надворешни навои со обезбеден зазор;

10) со југословенскиот стандард JUS M.B1.005 – Метрички надворешен навој со триаголен ISO – профил. Излези и жлебови;

11) со југословенскиот стандард JUS M.B1.006 – Метрички внатрешен навој со триаголен ISO – профил. Излези и жлебови;

12) со југословенскиот стандард JUS M.B1.012 – Краишта на завртките со метрички навој, со триаголен ISO – профил;

13) со југословенскиот стандард JUS M.B1.029 – Завртки и навртки. Толеранции на мерите, формата и положбата;

14) со југословенскиот стандард JUS M.B1.066 – Завртки со шестострана широка глава, за споеви на носечки челични конструкции од класа на изработка B;

15) со југословенскиот стандард JUS M.B1.067 – Завртки со шестострана широка глава за точно налегање, со споеви на носечки челични конструкции, од класа на изработка B;

16) со југословенскиот стандард JUS M.B1.068 – Завртки со шестострана глава за челични конструкции;

17) со југословенскиот стандард JUS M.B1.601 – Шестострани навртки од средна класа на изработка;

18) со југословенскиот стандард JUS M.B1.629 – Шестострани широки навртки за споеви на носечки челични конструкции, од класа на изработка B;

19) со југословенскиот стандард JUS M.B2.015 – Подлошки за завртки за челични конструкции;

20) со југословенскиот стандард JUS M.B2.030 – Подлошки со закосување за споеви на носечки челични конструкции, од класа на изработка A;

21) со југословенскиот стандард JUS M.B2.063 – Коси подлошки за I-носачи на носечки челични конструкции, од класа на изработка C;

22) со југословенскиот стандард JUS M.B2.064 – Коси подлошки за U – носачи на носечки челични конструкции, од класа на изработка C;

б) за механичките својства:

1) со југословенскиот стандард JUS M.B1.023 – Завртки со утврдени својства. Технички услови;

2) со југословенскиот стандард JUS M.B1.028 – Навртки со пропишани својства. Технички услови за изработка и испорака;

3) со југословенскиот стандард JUS M.B2.030 – Подлошки со закосување за споеви на носечки челични конструкции, од класа на изработка A;

4) со југословенскиот стандард JUS M.B2.063 – Коси подлошки за I-носачи на носечки челични конструкции, од класа на изработка C;

5) со југословенскиот стандард JUS M.B2.064 – Коси подлошки за U-носачи на носечки челични конструкции, од класа на изработка C;

в) за хемискиот состав на материјалот:

1) со југословенскиот стандард JUS M.B1.023 – Завртки со утврдени својства. Технички услови;

2) со југословенскиот стандард JUS M.B1.028 – Навртки со пропишани својства. Технички услови за изработка и испорака;

3) со југословенскиот стандард JUS M.B2.030 – Подлошки со закосување за споеви на носечки челични конструкции, од класа на изработка A;

4) со југословенскиот стандард JUS M.B2.063 – Коси подлошки за I-носачи на носечки челични конструкции, од класа на изработка C;

5) со југословенскиот стандард JUS M.B2.064 – Коси подлошки за U-носачи на носечки челични конструкции, од класа на изработка C;

г) за длабочината на разјагленисување во навоите на завртката:

1) со југословенскиот стандард JUS M.B1.023 – Завртки со утврдени својства. Технички услови;

д) за состојбата на површината на стеблото на завртката во подрачјето на навоите;

1) со југословенскиот стандард JUS M.B1.023 – Завртки со утврдени својства. Технички услови;

ф) за попречната жилавост на навртките: не се дозволени пукнатини;

е) за вредноста на коефициентот „к“ и моментот на завртувањето M_u за остварување на пропишаните сили на притегнувањето F_p :

Релативната стандардна девијација на коефициентот „к“ мора да биде помала од 12% во однос на просечната вредност k_r ; релативната стандардна девијација на постигнатите сили на притегнувањето кај завртувањето на навртката со среден момент на завртување M_u мора да биде помала од 12% во однос на силата на притегнувањето, утврдена во југословенскиот стандард JUS U.E7.140 – Споеви со завртки од висока класа на цврстина кај носечки челични конструкции. Технички услови.

5. Карактеристиките на квалитетот на завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба се испитуваат на начинот утврден:

а) за формата и димензиите;

1) со југословенскиот стандард JUS M.A1.240 – Толеранции и налегања. Дефиниции и примери на мерење;

б) за механичките својства:

1) со југословенскиот стандард JUS C.A4.001 – Механички испитувања на метали. Статистички испитувања. Затегнување и притиснување. Дефиниции;

2) со југословенскиот стандард JUS C.A4.002 – Механички испитувања на метали. Испитување со затегнување;

3) со југословенскиот стандард JUS C.A4.003 – Испитување на тврдоста на челикот според Бринел;

4) со југословенскиот стандард JUS C.A4.004 – Механички испитувања на метали. Испитување на жилавоста според Шарпи;

5) со југословенскиот стандард JUS C.A4.030 – Испитување на тврдоста на челикот според Викерс;

6) со југословенскиот стандард JUS C.A4.031 – Испитување на тврдоста на металите според Роквел A, B, C, F, G, N и T;

7) со југословенскиот стандард JUS C.A4.032 – Испитување на тврдоста според Бринел (HB). Пресметани вредности;

8) со југословенскиот стандард JUS C.A4.033 – Испитување на тврдоста според Викерс (HV). Пресметани вредности;

9) со југословенскиот стандард JUS M.B1.023 – Завртки со утврдени својства. Технички услови;

10) со југословенскиот стандард JUS M.B1.028 – Навртки со пропишани својства. Технички услови за изработка и испорака;

в) за хемискиот состав на материјалот:

1) со југословенскиот стандард JUS C.A1.040 – Мето-

ди на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Општи одредби;

2) со југословенскиот стандард JUS C.A1.041 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Земање и подготвување на мостри;

3) со југословенскиот стандард JUS C.A1.050 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Гасно волуметриско определување на вкупниот јаглерод;

4) со југословенскиот стандард JUS C.A1.051 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Гасно волуметриско определување на графитниот јаглерод;

5) со југословенскиот стандард JUS C.A1.052 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Гравиметриско определување на силициум;

6) со југословенскиот стандард JUS C.A1.053 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Гравиметриско определување на силициум во челиците со содржина на волфрам;

7) со југословенскиот стандард JUS C.A1.054 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Волуметриско определување на манган според Volhardt односно Volhard – Wolff;

8) со југословенскиот стандард JUS C.A1.055 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на манган;

9) со југословенскиот стандард JUS C.A1.056 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на фосфор;

10) со југословенскиот стандард JUS C.A1.057 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на фосфор во високо-легирани челици;

11) со југословенскиот стандард JUS C.A1.058 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Волуметриско определување на фосфор;

12) со југословенскиот стандард JUS C.A1.059 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Волуметриско определување на сулфур;

13) со југословенскиот стандард JUS C.A1.061 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Потенциометриско определување на хром и ванадиум;

14) со југословенскиот стандард JUS C.A1.062 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на хром;

15) со југословенскиот стандард JUS C.A1.063 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на никел;

16) со југословенскиот стандард JUS C.A1.064 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Волуметриско определување на никел;

17) со југословенскиот стандард JUS C.A1.068 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Потенциометриско определување на ванадиум;

18) со југословенскиот стандард JUS C.A1.069 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на молибден;

19) со југословенскиот стандард JUS C.A1.070 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Гравиметриско определување на молибден;

20) со југословенскиот стандард JUS C.A1.072 – Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на ванадиум;

г) за длабочината на разјагленисување во навоите на завртката:

1) со југословенскиот стандард JUS M.B1.023 – Завртки со утврдени својства. Технички услови;

д) за состојбата на површината на стеблото на завртката во подрачјето на навојот: со постапка на пенетрација или со помош на магнетен прав, и тоа:

– за состојбата на површината на стеблото на завртката во подрачјето на навојот со постапка на пенетрација на начинот утврден:

1) со југословенскиот стандард JUS C.A7.080 – Испитување без разурнување. Испитување со пенетранти. Општи принципи;

2) со југословенскиот стандард JUS C.A7.081 – Испитување без разурнување. Испитување со пенетранти. Средства на контрола;

3) со југословенскиот стандард JUS C.A7.082 – Испитување без разурнување. Метода за индиректно определување на интензитетот на зрачење на црната светлост;

4) со југословенскиот стандард JUS C.A7.083 – Испитување без разурнување. Испитување на заварени споеви со течни пенетранти. Посебни упатства;

– за состојбата на површината на стеблото на завртката во подрачјето на навојот со помош на магнетен прав на следниот начин:

1) подготовка на завртките за испитување:

Површината на завртките мора да биде чиста и сува. Дозволен е тенок, добро исушен слој на маслена боја кој служи како контраст на црниот или обоениот магнетен прав. Ако површината е многу рапава, како последица од изработката на навојот, површината на навојот мора да се исчисти со фини средства за полирање;

2) магнетизација на завртките:

За време на испитувањето, завртките се магнетизираат надолжно во електрична макара или со ставање во допир со краиштата на магнетен јарем. За магнетизација може да се користи еднонасочна или наизменична струја.

Јачината на магнетното поле мора да биде доволна за индикација на бараните грешки. Доволна јачина на магнетното поле се постигнува на тој начин што прво ќе се установи максималната дозволена јачина на полето т.е. онаа јачина на полето при која доаѓа до значително собирање на магнетниот прав на рабовите на навојот, а потоа таа се намалува за 25%.

Ако магнетизацијата се врши во макара, за завртките чиј однос е $L/D \geq 4$, треба да се користи $\frac{35000}{2 + L/D} \cdot (A \times n)$, каде што е:

L должина на завртката во mm;

D номинален пречник на завртката во mm;


A × n производ на јачината на електричната струја во амperi и бројот на навоите на макарата.

За $L/D < 4$ треба со посебни индикатори со вграден дисконтинуитет на феромагнетен материјал, да се постигне доволна јачина на магнетното поле. На истиот начин се постигнува доволна јачина на магнетното поле што се индикува со магнетниот јарем;

3) нанесување на магнетен прав:

Магнетен прав може да се нанесува по сува или влажна постапка. Магнетниот прав мора да има соодветен квалитет, на пример со флуоресцентен пигмент, кој се испитува во изворот на црната светлост според југословенскиот стандард JUS C.A7.082;

4) оцена на резултатите од испитувањето:



Слика 1

Линиските индикации, кај кои магнетниот прав се собира во остро оформен рамен или цик-цак вид, се интерпретираат како планарни грешки: пукнатини или ламеларности. Такви грешки не се дозволени;

f) за попречна жилавост на навртката;

Попречната жилавост на навртката се испитува на посебен конус (сл. 1). Конусот се потиснува низ навртката, од која пред испитувањето се симнува навојот на отворот

на номиналниот пречник $\left(\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix} \right)$.

Брзината на потиснувањето на конусот низ навртката изнесува околу 2 mm/s.

Пред потиснувањето низ навртката конусот добро се подмачкува со молибден - сулфидна маст (MoS₂);

e) за вредноста на коефициентот „к“ и моментот на завртувањето M_u за остварување на пропишаната сила на притегнувањето F_p .

Со постапката за определување на вредноста на коефициентот „к“ и моментот на завртувањето M_u за остварување на пропишаните сили на притегнувањето F_p , се утврдуваат начинот и условите на испитувањето на односите меѓу моментот на завртувањето и постигнатата сила на притегнувањето за испитната група на завртки, како и за статистичката прогноза на дисперзијата на поединечно постигнатите сили на притегнувањето од пропишаната вредност, за да можат сите завртки на испитната група да бидат затегнати во моментот на завртувањето M_u .

Испитната група ја сочинуваат комплекти на завртки, навртки и подлошки (комплет: завртка + навртка + 2 подлошки) од ист тип (исти номинални пречници) и иста производствена серија (ист појдовен материјал и иста технолошка постапка на изработка). Бројот на мострите во испитната група е утврден во југословенскиот стандард JUS M.B1.030 - Завртки, навртки и слични елементи за спојување. Статистичка контрола на квалитетот - табела 2 (испитување без разурнување), и не може да биде помало од 10.

1) Испитување:

Завртката се вградува во пакет чија дебелина зависи од должината на завртката (сл. 2). При завртувањето на навртката, главата на завртката и подлошката под навртката мораат да се прицврстат така што да се спречи секвако вртење. Со уредот за остварување на моментот, навртката се врти со брзина до 0,25 s⁻¹.

За време на завртувањето на навртката, се мери применетиот момент и постигнатата сила на притегнување. Резултат од испитувањето е дијаграмот $M - F$ или дијаграмите $M - t$ и $F - t$, или табелата на вредностите M и F во определени временски интервали.

2) Обработка на резултатите од испитувањето:

Од дијаграмите $M - F$, $M - t$ и $F - t$ или од табелата на вредностите M и F за испитната група завртки од ист тип, се добиваат моментите на завртување $M_{u,i}$, при кои во одделни завртки се постигнува пропишаната сила на притегнување F_p , која е утврдена во југословенскиот стандард JUS U.E7.140 (Споеви со високовредни завртки кај носечки челични конструкции. Технички услови).

Вредностите на коефициентот „к“ и на моментот на завртување M_u се определуваат со помош на следните обрасци:

$$k = \frac{M_u}{d \cdot F_p}$$

$$k_{sr} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{M_{u,i}}{d \cdot F_p}}{n}$$

$$M_u = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{M_{u,i}}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{M_{u,i}} \right)^2}$$

каде што се:

k_{sr} коефициент на триење (триење во навоите и на допирната површина на

навртката-подлошката) - просечна вредност;

k_i коефициент на триење - поединечна вредност;

E_f пропишана сила на притегнување во kN;

$M_{u,i}$ момент на завртување, при кој во одделни завртки се постигнува пропишаната сила на притегнување F_p во Nm;

M_u среден момент на завртување во Nm;

d номинален пречник на завртката во mm;

n број на завртки во испитната група.

Од дијаграмите $M - F$, $M - t$ и $F - t$ или од табелата на вредностите M и F се добиваат силите $F_{p,i}$ кои се постигнуваат во одделни завртки со завртување на навртката со M_u . Врз основа на вредноста $F_{p,i}$ се определува стандардната девијација s_F и екстремните сили на притегнување, кои врз основа на резултатите од испитувањето и нивната статистичка анализа, можат да се очекуваат во завртките, според следните обрасци:

$$s_F = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (F_{p,i} - F_p)^2}{n - 1}}$$

$$s_F \cdot 100 \leq 12\%;$$

$$F_{p, \min} = F_p - s_F;$$

$$F_{p, \max} = F_p + s_F;$$

каде што се:

$F_{p,i}$ сила во поединечна завртка при завртување на завртката со M_u во kN;

s_F стандардна девијација на силите на притегнување во kN;

$\frac{s_F}{F_p} \cdot 100$ релативна стандардна девијација на силата на притегнување во %;

$F_{p, \min}$ најмала очекувана сила на притегнување во kN;

$F_{p, \max}$ најголема очекувана сила на притегнување во kN.

Стандардната девијација на коефициентот „к“ се утврдува на следниот начин:


$$s_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (k_i - k)^2}{n - 1}}$$

$$\frac{s_k}{k_{sr}} \cdot 100 \leq 12\%;$$

каде што се:

s_k стандардна девијација на коефициентот „к“;

$\frac{s_k}{k_{sr}} \cdot 100$ релативна стандардна девијација на коефициентот „к“.



Фигура 2

6. Мострите за испитување заради задолжително астирање на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба, ги зема организацијата овластена за работи на тестирање.

Големината на мострите за испитување во однос на големината на производствената серија е утврдена во југословенскиот стандард JUS M.B1.030 - Завртки, навртки и слични елементи за спојување. Статистичка контрола на квалитетот.

За земањето на мостри се составува записник, кој ја содржи фирмата односно називот на производителот, називот на прои. водот, бројот на мостри, ознаките на мострите и местото и датумот на земањето на мострите. Записникот го потпишуваат претставници на производителите и организацијата овластена за атестирање.

Организацијата овластена за атестирање е должна, по извршеното испитување, да му ги врати мострите на производителот, ако тоа го бара производителот.

7. Извештајот за испитување за задолжително атестирање на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба, содржи податоци за вредностите на карактеристиките на квалитетот утврден во точка 4 на оваа наредба.

8. За завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба за кои со испитувањето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата овластена за атестирање издава атест, кон кој приложува извештај за испитувањето.

Атестот и извештајот за испитувањето се издаваат во три примероци, од кои едниот му се доставува на подносителот на барањето за атестирање, вториот на Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува организацијата овластена за атестирање.

Рокот на важењето на атестот за завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба, е пет години ако со контрола на сообразноста се утврди дека производите се сообразни на атестираниот тип.

9. Завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба, за кои е издаден атест, производителот ги означува со атестен знак.

Означувањето се врши на пакувањето на завртките, навртките и подлошките на начинот утврден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81).

Под атестниот знак се запишуваат две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на групата и подгрупата југословенски стандарди на кои им припаѓаат завртките, навртките и подлошките (МВ), а бројните ознаки претставуваат шифра на организацијата овластена за атестирање.

10. Контрола на сообразноста на завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба се спроведува на тој начин што се испитува вредноста на коефициентот „к” и на моментот на завртувањето M_d за остварување на пропишаната сила на преднапрегање F_p , ако од денот на атестирањето или од денот на претходната контрола на сообразноста на производите до денот на нивната употреба поминале повеќе од шест месеци.

Вредностите на коефициентот „к” од став 1 на оваа точка, методите на испитувањето и постапката на земање мостри се утврдени во точ. 4 до 6 на оваа наредба.

Завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба се сообразни со атестираниот тип производи, ако резултатите од испитувањето им одговараат на вредностите наведени во точка 4 на оваа наредба.

11. За атестирање на завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба може да се овласти орга-

низација на здружент труд која во поглед на опременоста и стручните квалификации на кадрите ги исполнуваат следните услови:

а) да располага со следната опрема и тоа:
1) со мерила за испитување на формата и димензијата:

- помошно мерило, со точност на мерење 0,1 mm,
- микрометарот, со точност на мерење 0,01 mm,
- микрометар со игли, со точност на мерење 0,01 mm,
- навоен прстен,
- навоен чеп,
- микроскоп со микрометар,

2) со уреди за испитување на механичките својства:
– машина за испитување на метали со затегнување,
– апарат за испитување на тврдоста според Brinell,
– апарат за испитување на тврдоста според Vickers,
– апарат за испитување на тврдоста според Rokvel,
– апарат за испитување со удар (машина со нишало),
– машина за испитување на метали со затегнување и притиснување со додатна опрема за испитување на попречната жилавост и цврстината на навојот,

3) со опрема за испитување на хемискиот состав на материјалот,

4) со микроскоп за утврдување на длабочината на разјагленисувањето во навоите на завртките,

5) со опрема за испитување на состојбата на површината на стеблото на завртката во подрачјето на навојот,

6) со уред за постапно, едномерно завртување на навртката на завртка со точност на мерење на силата на притегнувањето и моментот на завртувањето $\pm 1\%$.

б) да има работници за работи на атестирање, со следните стручни квалификации:

1) висока стручна подготовка од техничка струка, со најмалку три години работно искуство на работи на испитување на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба – ако е во прашање работник што раководи со испитување;

2) соодветна стручна подготовка од техничка струка, со најмалку три години работно искуство на работи на испитување на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба – ако се во прашање работници кои непосредно изведуваат испитувања.

12. Организацијата овластена за атестирање на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба, е должна да изврши атестирање во рок од 15 дена од денот на земањето на мострите за атестирање.

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-4810/1

10 октомври 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

763.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1985 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакувањето на лекот	Начин на издавање односно на употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 10 × 0,3 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних изделков – Љубљана	06-621/1 од 15. III 1985 година

1	2	3	4	5	6
2	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 20 × 0,3 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Лек” - Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков - Љубљана	06-622/1 од 15. III 1985 година
3	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 500 × 0,3 g	”	”	06-623/1 од 15. III 1985 година
4	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 1000 × 0,3 g	”	”	06-624/1 од 15. III 1985 година
5	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 10 × 0,5 g	”	”	06-625/1 од 15. III 1985 година
6	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 20 × 0,5 g	”	”	06-626/1 од 15. III 1985 година
7	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 500 × 0,5 g	”	”	06-627/1 од 15. III 1985 година
8	ACETYSAL (Acidum acetilsalicylicum)	таблети, 1000 × 0,5 g	”	”	06-628/1 од 15. III 1985 година
9	ALATAN	таблети, 20 табл.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Лек” - Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков - Љубљана	07-3570/1-84 од 13. III 1985 година
10	ALATAN	таблети, 100 табл.	”	”	07-3569/1-84 од 13. III 1985 година
11	ALDIZEM (Diltiazemum)	таблети, 30 × 60 mg	”	„Алкалоид” - Хемиска, фармацевска, козметич- ка индустрија - Скопје	07-3528/1-84 од 15. III 1985 година
12	ALDIZEM (Diltiazemum)	таблети, 50 × 60 mg	”	”	07-3527/1-84 од 15. III 1985 година
13	ALDIZEM (Diltiazemum)	таблети, 100 × 60 mg	”	”	07-3529/1-84 од 15. III 1985 година
14	ALKADIL (Captoprilum)	таблети, 40 × 25 mg	”	”	07-486/1 од 27. II 1985 година
15	ALKADIL (Captoprilum)	таблети, 40 × 50 mg	”	”	07-2487/1-84 од 27. II 1985 година
16	AMEZINIUM (Amezinum sulfat)	таблети, 40 × 10 mg	”	„Срболек” - Радна орга- низација за медицинско снабдевање - Белград	07-1860/1-84 од 27. II 1985 година
17	APROTIMBIN (Aprotininum)	инјекции, 5 амп. од 10 ml од по 100.000 K.i.j.	Може да се издава само во здравствени органи- зации на здружен труд	„Biochemie” - Беч, Аус- трија, Застапник: „Ко- пит” - Иноземска ин- дустријска застопства - Љубљана	07-3451/1-84 од 30. V 1985 година
18	CAPD 2	Раствор за континуирана амбулаторна перигонеална дијализа Кутија со 6 пластични ке- сиња од 1,5 l	Може да се употребува во здравствена органи- зација на здружен труд. По исклучок лекот може да се издава и со рецепт на лекар заради про- должување на терапија- та дома, ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здравствена орга- низација на здружен труд	„Inex-Немофарм” - Фар- мацевтско-хемијска ин- дустрија и индустрија за производњу капилар- них дијализатора - Вршац	0602-786/1 од 24. IV 1985 година
19	CAPD 2	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 4 пластични кесиња од 2 l	Може да се употребува во здравствена органи- зација на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издава со ре- цепт на лекар заради продолжување на тера- пијата дома, ако е на-	„Inex-Немофарм” - Фар- мацевтско-хемијска ин- дустрија и индустрија за производњу капилар- них дијализатора - Вршац	0602-302/1 од 24. II 1985 година

1	2	3	4	5	6
			значено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд		
20	CAPD 3	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 6 пластични кесиња од 1,5 l	"	"	06-788/1 од 24. IV 1985 година
21	CAPD 3	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 4 пластични кесиња од 2 l	"	"	0602-306/1 од 24. IV 1985 година
22	CAPD 4	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 6 пластични кесиња од 1,5 l	"	"	06-790/1 од 24. IV 1985 година
23	CAPD 4	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 4 пластични кесиња од 2 l	"	"	06-304/1 од 24. IV 1985 година
24	CAPD 2K	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 6 пластични кесиња од 1,5 l	"	"	06-787/1 од 24. IV 1985 година
25	CAPD 2K	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 4 пластични кесиња од 2 l	Може да се употребува во здравствена организација на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издава со рецепт на лекар заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Inex-Hemofarm“ – Фармацеутско-хемијска индустрија и индустрија за производњу капиларних дијализатора – Вршац	0602-308/1 од 24. IV 1985 година
26	CAPD 3K	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 6 пластични кесиња од 2 l	"	"	06-789/1 од 24. IV 1985 година
27	CAPD 3K	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 4 пластични кесиња од 2 l	"	"	0602-307/1 од 24. IV 1985 година

1	2	3	4	5	6
28	CAPD 4K	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 6 пластични кесиња од 1,5 l	"	"	0602-791/1 од 24. IV 1985 година
29	CAPD 4K	Раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 4 пластични кесиња од 2 l	"	"	0602-305/1 од 24. IV 1985 година
30	CAPRIM (Minaprinum)	таблети, 30 x 50 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Здравље“ - Фабрика фармацевтских и хемијских производа - Лесковац	07-3139/1-84 од 13. III 1985 година
31	COFFALGIN E	таблети, 10 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov - Љубљана	0602-52/1 од 4. I 1985 година
32	COFFALGIN E	таблети, 20 табл.	"	"	0602-55/1 од 4. I 1985 година
33	COFFALGIN E	таблети, 500 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov - Љубљана	0602-53/1 од 4. I 1985 година
34	COFFALGIN E	таблети, 1000 табл.	"	"	0602-54/1 од 4. I 1985 година
35	FENOFIBRAT (Procetofenum)	капсули, 50 x 100 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Срболек“ - Радна организација за медицинско снабдевање - Белград	07-3605/1-83 од 28. II 1985 година
36	FUROSEMID (Furosemidum)	таблети, 12 x 40 mg	"	„Алкалоид“ - Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија - Скопје	07-1904/1-84 од 15. III 1985 година
37	FUROSEMID (Furosemidum)	таблети, 50 x 40 mg	"	"	07-620/1 од 15. III 1985 година
38	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	раствор за инфузии, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Фармакос“ - Фабрика фармацевтских и хемијских производа - Призрен	07-2404/1-84 од 5. III 1985 година
39	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	раствор за инфузии, 500 ml	"	"	07-2403/1-84 од 5. III 1985 година
40	GUARDOCIN (Netilmicini sulfas)	инјекции, 10 амп. од 1,5 ml по 150 mg	"	„Крка“ - Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство - Ново Место	07-2898/1-84 од 4. III 1985 година
41	GUARDOCIN (Netilmicini sulfas)	инјекции, 10 амп. од 2 ml по 200 mg	"	"	07-2896/1-84 од 4. III 1985 година
42	GUARDOCIN (Netilmicini sulfas)	инјекции, 10 амп. од 1 ml по 25 mg	"	"	07-2897/1-84 од 4. III 1985 година
43	GUARDOCIN (Netilmicini sulfas)	инјекции, 10 амп. од 2 ml по 50 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Крка“ - Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство - Ново Место	07-2899/1-84 од 4. III 1985 година
44	HORMOPLEKS	дражеи, 20 драж.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника“ - Фармацевтско-хемијска индустрија - Белград-Земун	0602-60/1 од 28. V 1985 година
45	HUMANI ANTI-RABIES	раствор, 5 ml по 200 до	Може да се употребува само во здравствена ор-	„Торлак“ - Институт за имунобиологију и виру-	07-2484/1-84 од 31. V 1985 година

1	2	3	4	5	6
	IMUNOGLOBULINI (Immunoglobulinum humanum anti-rabicum)	500 i.j.	ганизација на здружен труд овластена за превенција на Rabies-a	сологију – Белград	
46	INSULIN MINILENTE (Insulinum)	инјекции, 10 ml суспензија по 400 i.j.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Галеника” – Фармацевтско-хемијска индустрија – Белград-Земун	07-2697/1-83 од 27. II 1985 година
47	INSULIN SUPERLENTE (Insulinum)	инјекции, 10 ml суспензија по 400 i.j.	”	”	07-2698/1-83 од 27. II 1985 година
48	IOPAMIDOL 200 (Iopamidolum)	инјекции, 1 x 10 ml	Може да се издава само во здравствени организации на здружен труд	„Крка” – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство – Ново Место	07-2862/1-84 од 1. III 1985 година
49	IOPAMIDOL 200 (Iopamidolum)	инјекции, 5 x 10 ml	”	”	07-2863/1-84 од 1. III 1985 година
50	IOPAMIDOL 300 (Iopamidolum)	инјекции, 1 x 10 ml	”	”	07-2861/1-84 од 1. III 1985 година
51	IOPAMIDOL 300 (Iopamidolum)	инјекции, 5 x 10 ml	”	”	07-2860/1-84 од 1. III 1985 година
52	IOPAMIDOL 300 (Iopamidolum)	инјекции, 1 x 50 ml	Може да се издава само во здравствени организации на здружен труд	„Крка” – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство – Ново Место	07-2858/1-84 од 1. III 1985 година
53	IOPAMIDOL 370 (Iopamidolum)	инјекции, 1 x 50 ml	”	”	07-2859/1-84 од 1. III 1985 година
54	LEKOBACYN (Bacampicillinum)	таблети, 20 x 400 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних изделков-Љубљана	07-2959/1-84 од 1. III 1985 година
55	LEKOBACYN (Bacampicillinum)	таблети, 10 x 800 mg	”	”	07-2958/1-84 од 1. III 1985 година
56	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.м. примена, 250 mg – 10 шиш. по 250 mg за и.м. примена + 10 амп. од 2 ml раствора	”	„Галеника” – Фармацевтско-хемијска индустрија – Белград-Земун	06-1084/1 од 3. VI 1985 година
57	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.м. примена 250 mg, 50 шиш. по 250 mg за и.м. примена и 50 амп. од 2 ml раствора	”	”	06-02-63/1 од 27. II 1985 година
58	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.м. примена 1 g, 10 шиш. по 1 g за и.м. примена + 10 амп. од 3,5 ml раствора	”	”	06-1083/1 од 3. VI 1985 година
59	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.м. примена 1 g, 50 шиш. по 1 g за и.м. примена + 50 амп. од 3,5 ml раствора	”	”	0602-62/1 од 27. II 1985 година
60	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.в. примена 250 mg 10 шиш. по 250 mg за и.в. примена	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника” – Фармацевтско-хемијска индустрија – Белград-Земун	06-1085/1 од 3. VI 1985 година

1	2	3	4	5	6
61	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.в. примена 250 mg 50 шиш. по 250 mg за и.в. примена	"	"	0602-65/1 од 27. II 1985 година
62	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.в. примена 1 g, 10 шиш. по 1 g за и.в. примена	"	"	06-1086/1 од 3. VI 1985 година
63	LONGACEPH (Ceftriakson)	инјекции за и.в. примена 1 g, 50 шиш. по 1 g за и.в. примена	"	"	0602-64/1 од 27. III 1985 година
64	LOPION (Molsidominum)	таблети, 30 x 2 mg	"	"Југоремедија" - Фаб- рика лекова, у саставу ИПК „Серво Михал" - Зрењанин	07-4478/1-81 од 5. VI 1985 година
65	NATRII CHLORI- DI INFUNDIBILE	раствор за ин- фузија, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на зтружен труд	"Фармакос" - Фабрика фармацевтских и хемиј- ских производа - При- зрен	07-2405/1-84 од 5. III 1985 година
66	OMNIPAQUE 180 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 x 10 ml	"	"Nyegaard Co. AS" - Ос- ло-Норвешка, Застап- ник: „Реплек-Македо- нија" - Работна органи- зација за промет на ле- кови и санитарски мате- ријал, инструменти и опрема на големо и ма- ло - Скопје	07-3390/1 од 1. III 1985 година
67	OMNIPAQUE 180 mg (Iohexol)	I/ml инјекции, 10 x 15 ml	"	"	07-3391/1 од 12. III 1985 година
68	OMNIPAQUE 180 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 x 50 ml	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на здружен труд	"Nyegaard Co. AS" - Ос- ло - Норвешка Застапник: „Реплек-Ма- кедонија" - Работна ор- ганизација за промет на лекови и санитарски ма- теријал, инструменти и опрема на големо и ма- ло - Скопје	07-1060/1 од 12. IV 1985 година
69	OMNIPAQUE 240 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 x 10 ml	"	"	07-3386/1 од 28. III 1985 година
70	OMNIPAQUE 240 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 6 x 20 ml	"	"	07-3387/1 од 12. IV 1985 година
71	OMNIPAQUE 240 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 25 x 20 ml	"	"	07-3388/1 од 12. IV 1985 година
72	OMNIPAQUE 240 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 x 50 ml	"	"	07-3389/1 од 12. IV 1985 година
73	OMNIPAQUE 240 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 6 x 200 ml	"	"	07-1061/1 од 12. IV 1985 година
74	OMNIPAQUE 300 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 x 10 ml	"	"	07-3382/1-84 од 1. IV 1985 година
75	OMNIPAQUE 300 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 6 x 20 ml	"	"	07-3383/1-84 од 1. IV 1985 година
76	OMNIPAQUE 300 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 25 x 20 ml	"	"	07-3384/1-84 од 12. IV 1985 година

1	2	3	4	5	6
77	OMNIPAQUE 300 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 × 50 ml	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Nyegaard Co.AS” – Ос- ло-Норвешка, Застап- ник: „Реплек-Македони- ја” – Работна организа- ција за промет на леко- ви и санитарски матери- јал, инструменти и оп- рема на големо и мало – Скопје	07-3385/1-84 од 17. IV 1985 година
78	OMNIPAQUE 300 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 × 100 ml	”	”	07-1062/1 од 12. IV 1985 година
79	OMNIPAQUE 350 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 6 × 20 ml	”	”	07-3392/1-84 од 12. IV 1985 година
80	OMNIPAQUE 350 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 25 × 20 ml	”	”	07-3393/1-83 од 12. IV 1985 година
81	OMNIPAQUE 350 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 × 50 ml	”	”	07-3394/1-84 од 12. IV 1985 година
82	OMNIPAQUE 350 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 10 × 100 ml	”	”	07-1063/1 од 12. IV 1985 година
83	OMNIPAQUE 350 mg I/ml (Iohexol)	инјекции, 6 × 200 ml	”	”	07-1064/1 од 12. IV 1985 година
84	PERITOSTERIL I	раствор за пе- ритонеална дијализа, 1000 ml	”	„Inex-nemofarm” – Хе- мијска индустрија за производњу капиларних дијализатора – Вршац	0602-303/1 од 24. IV 1985 година
85	RINGERI INFUN- DIBILE LACTATUM	раствор за ин- фузии, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Фармакос” – Фабрика фармацевтских и хемиј- ских производа – При- зрен	07-2406/1-84 од 5. III 1985 година
86	TIGASON (Etretinat)	капсули, 50 × 10 mg	Може да се употребува во здравствена органи- зација на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издава и со рецепт на лекар заради продолжување на тера- пијата дома, ако е на- значено дека лицето претходно било лекува- но со овој лек во здрав- ствена организација на здружен труд.	„Hoffmann La Roche” – Басел Застапник: „Југомонта- на” – Радна организаци- ја за застапување иностра- них фирми и увоз-извоз и унутрашњу трговину – Београд	07-2433/1-84 од 28. II 1985 година
87	TIGASON (Etretinat)	капсули, 100 × 10 mg	”	”	07-2434/1-84 од 28. II 1985 година
88	TIGASON (Etretinat)	капсули, 30 × 25 mg	”	”	07-2435/1-84 од 28. II 1985 година
89	TIGASON (Etretinat)	капсули, 100 × 25 mg	”	”	07-2436/1-84 од 28. II 1985 година
90	ULCODIN (Ranitidinum)	таблети, 20 × 150 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска и козме- тичка индустрија – Скопје	07-3380/1-84 од 28. II 1985 година
91	ULCODIN (Ranitidinum)	таблети, 50 × 150 mg	”	”	07-3381/1-84 од 28. II 1985 година

07 Бр. 2678
26 септември 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

764.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА И ДОЗИ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО
ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1985 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање, односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	ALTRAMET	сируп, 200 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	07-3454/1-84 од 27. II 1985 година
2	BAYPEN	за инфузии 10 g, 1 шиш. сува супстанца мезлоцилин по 10 g	Може да се употребува само во здравствените организации на здружен труд	„Bayer-Pharma Југославија” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	07-3399/1-84 од 8. II 1985 година
3	BAYPEN	инјекции за и.м.употреба 1 g, 5 шиш. сува супстанца мезлоцилин по 1 g	”	”	07-3396/1-84 од 8. II 1985 година
4	BAYPEN	инјекции за и.в. употреба 0,5 g, 5 шиш. сува супстанца мезлоцилин по 0,5 g	”	”	07-3397/1-84 од 8. II 1985 година
5	BAYPEN	инјекции за и.в. употреба 1 g, 5 шиш. сува супстанца мезлоцилин по 1 g	”	”	07-3398/1-84 од 8. II 1985 година
6	BETADINE	раствор за плакнење на уста и грло, 100 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија – Скопје	07-4139/1-82 од 28. II 1985 година
7	CLIACIL	таблети, 20 × 600.000 и.ј.	”	„Југоремедија” – Радна организација са п.о. у саставу ИПК „Серво Михаљ” – Зрењанин	07-268/1 од 18. III 1985 година
8	CLIACIL	таблети, 20 × 1.200.000 и.ј.	”	”	07-270/1 од 18. III 1985 година
9	CLIACIL	сируп, 100 ml	”	”	07-269/1 од 18. III 1985 година

1	2	3	4	5	6
10	CORNILAT	таблети, 20 x 20 mg	"	„Галеника” – Фармаце- утско-хемијска индус- трија – Београд-Земун	0602-9/1 од 15. III 1985 година
11	HALDOL	депо инјекции 50 mg, 5 амп. од 1 ml по 50 mg	Може да се издава само во здравствени органи- зации на здружен труд Лекот силно дејствува врз психофизичките спо- собности. За време на лекувањето со овој лек болниот не смее да уп- равува со моторно вози- ло или со машина.	„Крка” – фармацевтика, кемија, козметика, здра- вилишче ин гостинство – Ново Место	07-2857/1-84 од 13. III 1985 година
12	HALDOL	депо инјекции 150 mg, 5 амп. од 3 ml по 150 mg	"	"	07-2856/1-84 од 13. III 1985 година
13	HEPARIN	инјекции за и.м. и и.в. примена, 5 амп. од 1 ml по 5.000 и.ј.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника” – Сложена организација удруженог рада – Белград – Земун	07-3047/1-84 од 1. III 1985 година
14	HEPARIN	инјекции за и.м. и и.в. примена, 10 амп. од 5 ml по 25.000 и.ј.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника” – Фармаце- утско-хемијска индус- трија – Белград-Земун	07-3046/1-84 од 1. III 1985 година
15	KUTERID	распрснувач, 120 g	"	„Лек” – Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков – Љубљана	07-2960/1-84 од 28. II 1985 година
16	NIFLAM	инјекции 100 mg, 10 амп. од 2 ml 5% рас- твор	"	„Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска, козме- тичка индустрија – Скопје	07-3379/1-84 од 28. II 1985 година
17	PERGONAL	ампули, 10 ампули по 1 ml и 10 ам- пули по 1 ml растворач	"	Unitrede – Заступство иноземних фирми „Под- равке” – Копривница	07-3316/1-84 од 24. I 1985 година
18	PROSTIN E-2	вагинални таблети, 4 ва- гин. табл.	Може да се употребува само во здравствена ор- ганизација на здружен труд што ќе ја определи надлежниот републички односно покраински ор- ган за работи на здрав- ството	Заступник: „Техносер- вис” – Радна организа- ција за спољнотрговин- ски и унутрашњи про- мет, са н.сол.о. основ- них организација – Бел- град Производител: Upjohn Limited, Crawlex-Англи- ја	07-3311/1-84 од 4. III 1985 година
19	VOLTAREN RE- TARD 100	таблети, 20 табл.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Плива” – Фармацеут- ска, кемијска, прехран- бена и козметичка ин- дустрија – Загреб	07-3439/1 од 24. I 1985 година

Бр. 07-2679
26 септември 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

765.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И НА ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1985 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година е укината согласноста за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум за пуштање на лекот во промет	Број и датум на решението за укинување на решението за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	ALDOMET	таблети, 500 × 250 mg	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	05-5220/1-79 од 18. I 1980 година	07-2540/1-84 од 23. IV 1985 година
2	ALDOMET	таблети, 100 × 500 mg	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	6-32/2 од 18. IV 1984 година	07-2539/1-84 од 23. IV 1985 година
3	BEPHENICOL	капсали, 16 капс.	„Галеника” – Фармацевтско-хемијска индустрија – Београд-Земун	0502-1642/1 од 29. VI 1977 година	07-182/1 од 5. III 1984. година
4	BONEDOR	прашок, 20 кесици по 150 g	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	0502-2215/1 од 28. VI 1977 година	07-2543/1-84 од 23. IV 1985 година
5	BONEDOR	прашок, кутија со 1 kg	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	0502-2216/1 од 29. VI 1977 година	07-2542/1-84 од 23. IV 1985 година
6	CLOFEXAN	таблети, 600 табл.	„	05/2-1806/1 од 28. VII 1976 година	07-2549/1-84 од 23. IV 1985 година
7	DICYNONE	таблети, 100 × 250 mg	„	15-515-462/2-64 од 17. III 1967 година	07-2536/1-84 од 23. IV 1985 година
8	FLAGYL	раствор за и.в. инфузију 0,5% 100 ml раствора	Произведува: MAY AND BAKER LTD DAGENHAM – ENGLAND, Застапник: „Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	05-3748/1 од 15. XII 1981 година	07-2938/1-84 од 23. IV 1985 година
9	GLUCOSUM	ампули 25%, 50 амп. × 10 ml	„Југоремедија” – Фабрика лекова у саставу ИПК „Серво Михаљ” – Зрењанин	15-461/1 од 15. X 1966 година	07-2678/1-84 од 23. IV 1985 година
10	GLUCOSUM	ампули 37%, 50 амп. × 10 ml	„	05-2225/1 од 4. X 1968 година	07-3679/1-84 од 23. IV 1985 година
11	GLUCOSUM	ампули 50%, 50 амп. × 10 ml	„	15-390/1 од 15. X 1966 година	07-3677/1-84 од 23. IV 1985 година
12	HICONCIL	капсули, 8 × 375 mg	„Крка” – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство – Ново Место	05/2-2391/1 од 1. XI 1974 година	07-2313/1-84 од 23. IV 1985 година
13	HICONCIL	капсули, 16 × 375 mg	„	299/1 од 3. IX 1984 година	07-2312/1-84 од 23. IV 1985 година
14	HICONCIL	капсули, 100 × 375 mg	„	2391/2 од 1. XI 1974 година	07-2311/1-84 од 23. IV 1985 година
15	IBADEN 1000	таблети, 15 × 1.000.000 IE	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	05-3067/1 од 17. VII 1979 година	07-284/85 од 23. IV 1985 година
16	KLINORIL	таблети, 20 × 100 mg	„	05-3720/1 од 31. X 1979 година	07-2538/1-84 од 23. IV 1985 година
17	KODISAL	таблети, 10 табл.	„Крка” – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство – Ново Место	0502-1229/1 од 9. V 1978 година	07-2316/1-84 од 23. IV 1985 година

1	2	3	4	5	6
18	KODISAL	таблети, 500 табл.	"	0502-1230/1 од 9. V 1978 година	07-2317/1-84 од 23. IV 1985 година
19	LEVANTIN	таблети, 50 x 40 mg	„Лек” – Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков – Љубљана	05-1431/1 од 18. VII 1979 година	07-2541/1-84 од 23. IV 1985 година
20	LORAZEPAM	таблети, 30 x 1 mg	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гостин- ство – Ново Место	0501-546/1 од 12. VI 1979 година	07-2315/1-84 од 23. IV 1985 година
21	LORAZEPAM	таблети, 20 x 2,5 mg	"	05001-547/1 од 12. VI 1979 година	07-2314/1-84 од 23. IV 1985 година
22	MODURETIC	таблети, 100 табл.	„Лек” – Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков – Љубљана	289/2 од 30. IX 1984 година	07-2563/1-84 од 23. IV 1985 година
23	MYDOCALM	дражеи, 30 драж. по 0,05 g	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гостин- ство – Ново Место	15-515-382/1 од 11. XI 1965 година	07-2318/1-84 од 23. IV 1985 година
24	NIFLAM	инјекции, 6 шиш. по 100 mg и 6 амп. растворач	„Алкалоид” – Хемиска, фармацеутска, козме- тичка индустрија – Скопје	05-7111/1 од 21. IV 1980 година	0602-176/1 од 23. IV 1985 година
25	NOVOTHYRAL	таблети, 100 табл.	„Лек” – Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков – Љубљана	6-6561/2-72 од 1. II 1973 година	07-2537/1-84 од 23. IV 1985 година
26	OBRACIN	инјекции, 5 шиш. по 20 mg	"	05-4704/1-78 од 12. IX 1979 година	07-2523/1-84 од 23. IV 1985 година
27	OBRACIN	инјекции, 50 шиш. по 20 mg	"	05-4705/1-78 од 12. IX 1979 година	07-2524/1-84 од 23. IV 1985 година
28	OBRACIN	инјекции, 5 шиш. по 40 mg	"	05/2-3953/1-75 од 1. IV 1976 година	07-2525/1-84 од 23. IV 1985 година
29	OBRACIN	инјекции, 50 шиш. по 40 mg	„Лек” – Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков – Љубљана	05/2-1992/1 од 1. IV 1976 година	07-2526/1-84 од 23. IV 1985 година
30	OBRACIN	инјекции, 5 шиш. по 50 mg	"	05/2-3954/1-75 од 1. IV 1976 година	07-2527/1-84 од 23. IV 1985 година
31	OBRACIN	инјекции, 50 шиш. по 50 mg	"	05/2-1514/1 од 1. IV 1976 година	07-2528/1-84 од 23. IV 1985 година
32	OBRACIN	инјекции, 5 шиш. по 80 mg	"	05/2-3855/1-75 од 1. IV 1976 година	07-2529/1-84 од 23. IV 1985 година
33	OBRACIN	инјекции, 50 шиш. по 80 mg	"	05/2-1515/1 од 1. IV 1976 година	07-2530/1-84 од 23. IV 1985 година
34	OBRACIN	инјекции, 5 шиш. по 100 mg	"	05/2-3956/1-75 од 1. IV 1976 година	07-2531/1-84 од 23. IV 1985 година
35	OBRACIN	инјекции, 50 шиш. по 100 mg	"	05/2-1516/1 од 1. IV 1976 година	07-2532/1-84 од 23. IV 1985 година
36	OSPEN 750	сируп, 150 ml	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гостин- ство – Ново Место	07-4027/1 од 9. X 1981 година	07-3280/1-84 од 28. I 1985 година
37	PERGONAL 500	инјекции, 50 амп. по 1 ml	Unitrade – Заступство иноземних фирми „Под- равке” – Копривница	6-3304/1-73 од 5. III 1984 година	07-3315/1-84 од 23. IV 1985 година
38	SKABIN	емулзија, шиш. со 100 ml	„Фармакос” – Фабрика лекова – Призрен	05-3166/1 од 24. VI 1969 година	0602-136/85 од 23. IV 1985 година

1	2	3	4	5	6
39	STUGERON	таблети, 30 × 25 mg	„Крка“ - Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гостин- ство - Ново Место	05-5103/1-69 од 1. IX 1970 година	07-2310/1-84 од 23. IV 1985 година
40	URFAMYCIN	инјекции, 1 шиш. по 500 mg и 1 амп. од 5 ml	„Лек“ - Товарна фарма- цевтских ин кемичних изделков - Љубљана	6-3577/1-72 од 1. II 1973 година	07-2544/1-84 од 23. IV 1985 година
41	URFAMYCIN	инјекции, 50 шиш. по 500 mg	”	6-3577/2-72 од 1. II 1973 година	07-2545/1-84 од 23. IV 1985 година
42	URFAMYCIN	капсули, 12 × 250 mg	”	6-3578/1-72 од 1. II 1973 година	07-2646/1-84 од 23. IV 1985 година
43	URFAMYCIN	капсули, 300 × 250 mg	”	05/2-974/1 од 26. IV 1975 година	07-2547/1-84 од 23. IV 1985 година
44	URFAMYCIN	сируп, 60 ml сируп	”	6-3579/1-72 од 1. II 1973 година	07-2548/1-84 од 23. IV 1985 година
45	VASITEN	маст, туба со 30 g	”	05/2-2859/1 од 28. VII 1976 година	07-2521/1-84 од 23. IV 1985 година
46	VASITEN	маст, туба со 150 g	”	05-4666/1 од 18. IX 1969 година	07-2522/1-84 од 23. IV 1985 година
47	VIRU-MERZ SE- ROL	маст, туба со 8 g	„Фармакос“ - Фабрика фармацевтских и хеми- ских производа - При- зрен	05/2-1013/1 од 10. VII 1975 година	06-1369/1 од 28. V 1985 година
48	VOLTAREN 100	таблети, 10 × 100 mg	„Плива“ - Фармацеут- ска, кемијска, прехран- бена и козметичка ин- дустрија - Загреб	07-1450/1-82 од 10. IX 1984 година	07-3439/1 од 24. I 1985 година

06 Бр. 2680
26 септември 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА
НА ЧЛЕН 4 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗГРАДБАТА НА
СТАНИЦИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО НА МО-
ТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТО-
ЧУВАЊЕТО НА ГОРИВА**

1. Работната организација „Енергопетрол“, од Сараево, како овластен предлагач, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 4 од Правилникот за изградбата на станици за снабдување со гориво на моторните возила и за складирањето и преточувањето на горива, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/71) зашто смета дека на таа одредба ѝ е дадено повратно дејство.

2. Според одредбата на член 211 од Уставот на СФРЈ, законите и другите прописи и општи акти на општествено-политичките заедници не можат да имаат повратно дејство, а само ако тоа го бара општиот интерес, со закон може да се определи негови одделни одредби да имаат повратно дејство.

3. Со оспорената одредба на Правилникот, што го донесе сојузниот секретар за внатрешни работи и кој е преземен како републички пропис, е пропишано дека во постојните станици за снабдување на моторните возила со гориво мораат, во рок од две години, од денот на неговото влегување во сила, да се спроведат предвидените мерки на обезбедување.

4. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, оспорената одредба на наведениот пропис нема повратно дејство, туку дејствува во иднина, односно ги обврзува определени субјекти до 1973 година да ги преземат пропишаните мерки на обезбедување при складирањето, преточувањето и прометот на запални течности.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 11 септември 1985 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Работната организација „Енергопетрол“, од Сараево, во составот на Сложената организација на здружен труд „Енергоинвест“ од Сараево, да се утврди дека одредбата на член 4 од Правилникот за изградбата на станици за снабдување со гориво на моторните возила и за складирањето и преточувањето на горива, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ и судии: Воислав Ракиќ, д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Милосав Стијовиќ, Јахим Спиrowsки, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Радко Мочивник, Славко Кухар, Рамадан Враниќи, Душан Штрбац и Иван Франко.

У-бр. 26/84
11 септември 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 95 СТАВ 1 И ЧЛЕН 102 СТАВ 2 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИТЕ И СРОДНИ ПРАВА, И ЧЛ. 54-61, ЧЛЕН 63 СТАВ 2 И ЧЛЕН 64 ОД СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИТЕ И СРОДНИ ПРАВА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА И ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 101 И ЧЛЕН 102 СТАВ 1 ОД ИСТАТА САМОУПРАВНА СПОГОДБА И НА ЧЛЕН 62 И ЧЛЕН 63 СТАВ 1 НА ИСТИОТ СТАТУТ

1. Југословенската авторска агенција - Основна организација на здружен труд Авторска агенција за СР Србија, поведе постапка кај Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и законитоста на член 95 став 1 и чл. 101 и 102 од Самоуправната спогодба за здружување во Југословенска авторска агенција за заштита на авторските и сродни права од 15 декември 1978 година и на чл. 54-64 од Статутот на Работната организација за заштита на авторските и сродни права на Југословенската авторска агенција од 10 февруари 1979 година.

Според мислењето изнесено во предлогот, одредбата на член 95 став 1 од Самоуправната спогодба не е согласна со Уставот на СФРЈ и е спротивна на законот бидејќи со неа е определен парен број на судии на арбитражниот совет, а парен број на арбитри не може да биде во функција на арбитража, и одредбите на чл. 101 и 102 од Самоуправната спогодба се во спротивност со принципот на двоестепеност зашто исклучува жалба против одлука на арбитражата. Одредбите на чл. 54-64 од Статутот не се согласни со член 223 став 2 од Уставот на СФРЈ и се во спротивност со член 372 став 1 од Законот за здружениот труд со кој е определено дека единствено со самоуправни спогодба за здружување во работна организација можат да се уредуваат прашањата што се однесуваат на решавање на меѓусебните односи и спорови во основните организации на здружен труд. Овие одредби на Статутот не се согласни со Уставот на СФРЈ и се во спротивност со законот и поради тоа што со нив е предвидено постоење на внатрешна арбитража, заради решавање на спорови од меѓусебните односи, како и надлежноста, составот и постапката пред арбитражата.

2. Со Одлуката на Уставниот суд на Србија ИУ бр. 747/84 од 10 мај 1985 година се укинати одредбите на член 101 и на член 102 став 1 на Самоуправната спогодба и одредбите на член 62 и член 63 став 1 од Статутот.

Со истата одлука на Уставниот суд на Србија не е прифатена иницијативата за поведување постапка за оценување на законитоста на член 95 од Самоуправната спогодба и на чл. 54-61 и 64 од Статутот.

Уставниот суд на Југославија ја оценуваше уставноста на одредбата од член 95 став 1 и член 102 став 2 од Самоуправната спогодба и на чл. 54-61, член 63 став 2 и член 64 од Статутот.

3. Со одредбата на член 95 став 1 од Самоуправната спогодба е определен составот на арбитражниот совет, според која тој се состои од по еден претставник на секоја основна организација и два члена што ги именува работничкиот совет, а со одредбата на член 102 став 2 е предвидено во поглед на причините и постапката за обнова на постапката пред арбитражниот совет согласно да се применуваат одредбите на Законот за процесната постапка. Со одредбите на чл. 54-61, член 63 став 2 и член 64 од Статутот е регулирана арбитражната постапка во спорите што настануваат од меѓусебните односи на основните организации на здружен труд, и тоа: состав и надлежност на арбитражниот совет, поведување постапка, расправа, донесување одлука, можност за поништување на одлуката и трошоци на постапката.

4. Според член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ, на секој работник во здружениот труд со средства во општествена сопственост му се гарантира во основната организација на здружен труд во која работи и во сите други форми на здружување на труд и средства, да ги уредува меѓусебните односи во работата. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, одредбите на член 95 став 1 и на член 102 став

2 од Самоуправната спогодба и на чл. 54-61 и член 63 став 2 и член 64 од Статутот се согласни со Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, во смисла на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен за оценување на спротивноста на оспорените одредби на Статутот и на Самоуправната спогодба со Законот за здружениот труд.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ и на член 13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на нејавна седница, одржана на 9 октомври 1985 година, донесе

Одлука

1. Се одбива предлогот за оценување на уставноста на член 95 став 1 и на член 102 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Југословенска авторска агенција за заштита на авторските и сродни права и на чл. 54-61, член 63 став 2 и член 64 од Статутот на Работната организација за заштита на авторските и сродни права на Југословенската авторска агенција.

2. Се запира постапката за оценување на уставноста на член 101 и на член 102 став 1 на истата самоуправни спогодба и на член 62 и член 63 став 1 од истиот статут.

3. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во Авторската агенција на Југославија, на начинот на кој се објавени самоуправните општи акти од став 1 на оваа одлука.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: судија д-р Александар Фира, кој го заменува претседателот на Уставниот суд на Југославија, и судии: Славко Кухар, Јаким Спиrowsки, Иван Франко, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ и д-р Васил Гривчев.

У-бр. 233/84

9 октомври 1985 година

Белград

Го заменува
претседателот на Уставниот
суд на Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН

I

Се отповикува

Благој Михов од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Судан.

II

Се назначува

Душан Завашник, советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амба-

сатор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за Демократска Република Судан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 35

11 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

I

Се назначува

Милош Крстиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Организацијата на обединетите нации за индустриски развој со седиште во Виена.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 36

14 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА ВО ВАТИКАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА ВО ВАТИКАН

I

Се отповикува

д-р Звонимир Стенек од должноста извонреден и

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Светата Столица во Ватикан.

II

Се назначува

Штефан Џигој, член на Извршниот одбор на Претседателството на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на СР Словенија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Светата Столица во Ватикан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 37

15 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА

I

Се отповикува

Милорад Пешиќ од должноста постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Меѓународната агенција за атомска енергија со седиште во Виена.

II

Се назначува

Милош Крстиќ, извонреден и ополномошен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Меѓународната агенција за атомска енергија со седиште во Виена.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 38

21 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I

Се отповикува

Драгутин Рожман од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузна Република Германија.

II

Се назначува

Милан Драговиќ, досегашен претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Србија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузна Република Германија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 39
22 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН ПРЕДСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ УРЕДОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕДСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ УРЕДОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

I

Се отповикува

Милорад Пешиќ, од должноста постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Уредот на Обединетите нации во Виена.

II

Се назначува

Милош Крстиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија, за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Уредот на Обединетите нации во Виена.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 40
23 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Хилда Доленц-Михевц, самостоен советник во Кабинетот на потпретседателот на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 1594
17 октомври 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет Јоланда Матиша-Филиповиќ, поради истекот на времето на кое е назначена.

Именуваната се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите и системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п. бр. 1595
17 октомври 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за финансии д-р Јован Пауновиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос по сила на законот на 31 декември 1985 година.

С.п.п. бр. 1596
17 октомври 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

СОДРЖИНА:

- | | Страна |
|--|--------|
| 758. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — — | 1593 |
| 759. Одлука за измени на Одлуката за начинот на преземање, присобирање и чување на моторни | |

- | | |
|---|------|
| и приклучни возила и нивни делови, за продажбата на тие возила и делови и за распоредот на средствата добиени со таа продажба — — — — — | 1593 |
| 760. Одлука за основите на единствената методологија и за единствените показатели за планирање на развојот на општонародната одбрана — — — — — | 1594 |
| 761. Правилник за престанок на важењето на југословенските стандарди за суров и рафиниран шпиритус — — — — — | 1599 |
| 762. Наредба за задолжително атестирање на завртки, навртки и подложки за споеви на носечки челични конструкции — — — — — | 1599 |
| 763. Список на готовите лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година — — — — — | 1603 |
| 764. Список на готовите лекови во нови форми пакувања и дози, за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година — — — — — | 1610 |
| 765. Список на готовите лекови и форми или пакувања на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на одобрението за пуштање во промет во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година — — — — — | 1612 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 4 од Правилникот за изградбата на станици за снабдување со гориво на моторните возила и за складирањето и преточувањето на горива — — — — — | 1614 |
| Одлука за одбивање на предлогот за оценување на уставноста на член 95 став 1 и член 102 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Југословенска авторска агенција за заштита на авторските и сродни права и чл. 54-61, член 63 став 2 и член 64 од Статутот на Работната организација за заштита на авторските и сродните права на Југословенската авторска агенција и за запирање на постапката за оценување на уставноста на член 101 и член 102 став 1 од истата самоуправна спогодба и на член 62 и член 63 став 1 на истиот статут — — — — — | 1615 |
| Укази — — — — — | 1615 |
| Назначувања и разрешувања — — — — — | 1617 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИК. – Уредник КРС ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1.